

ТЕТЕКС АД - Тетово

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2019

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Консолидирани финансиски извештаи	
Консолидиран Биланс на успех	3
Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка	4
Консолидиран Извештај за финансиска состојба	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Консолидиран Извештај за промените во главнината	7-8
Белешки кон консолидираните финансиските извештаи	9 - 43
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ТЕТЕКС АД - Тетово**

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ТЕТЕКС АД – Тетово (Друштвото), кои што го вклучуваат Консолидираниот Извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, како и Консолидираниот Биланс на успех, Консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот Извештај за промени во главнината и Консолидираниот Извештај за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ТЕТЕКС АД - Тетово**

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ТЕТЕКС АД – Тетово заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на ТЕТЕКС АД – Тетово за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје, __ февруари 2019 година

Овластен ревизор

Антонио Велјанов

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов

	<u>Белешка</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2017</u> <u>(000) МКД</u>
Приходи од продажба	8	160,043	183,279
Трошоци на продадени производи и стоки	9	(143,494)	(167,916)
БРУТО ДОБИВКА (ЗАГУБА)		16,549	15,363
Останати оперативни приходи	10	78,470	91,888
Добивки (загуби) од вложувања	11	(6,771)	4,619
Административни и продажни расходи	12	(86,466)	(86,725)
Останати оперативни расходи	13	(4,815)	(8,440)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		(3,033)	16,705
Приходи (расходи) од финансирање	15	(258)	856
Удел во добивките (загубите) на придружените друштва	22	42,060	43,576
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		38,769	61,137
Расход за данок од добивка	16	(334)	(2,416)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		38,435	58,721
Заработувачка (загуба) по акција			
Основна (МКД за 1 акција)	17	93	142

На ден 26 февруари 2019 година, Одборот на Директори на Тетекс АД Тетово ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.

Извршен Директор
М-р Глигорие Гоговски

	<u>Белешка</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2017</u> <u>(000) МКД</u>
Нето добивка (загуба) за периодот		38,435	58,721
Останата сеопфатна добивка:			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	23	9,151	2,649
Ревалоризација на недвижности		(12,434)	-
Курсни разлики од преведување		(19)	(384)
Вкупно останата сеопфатна добивка		<u>(3,302)</u>	<u>2,265</u>
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ		<u>35,134</u>	<u>60,986</u>

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	<u>Белешка</u>	<u>2018 (000) МКД</u>	<u>2017 (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	19	99,339	102,763
Вложувања во недвижности	20	473,520	501,114
Вложувања во неконсолидирани подружници	21	-	-
Вложувања во придружени друштва	22	457,044	474,715
Вложувања расположливи за продажба	23	24,399	24,848
Вкупно нетековни средства		1,054,302	1,103,440
Тековни средства			
Залихи	24	410,745	428,271
Побарувања од продажба	25	27,161	19,978
Побарувања за дадени аванси	26	-	436
Останати краткорочни средства и АВР	27	16,843	17,406
Дадени депозити и позајмици	28	101	150
Парични средства	29	26,870	19,183
Вкупно тековни средства		481,721	485,424
Средства кои се наменети за продажба	20	158,971	158,971
ВКУПНО СРЕДСТВА		1,694,994	1,747,835
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина			
Акционерски капитал	30	1,281,978	1,281,978
Откупени сопствени акции (-)		-	-
Резерви		39,087	36,924
Ревалоризациони вишоци		188,767	188,502
Акумулирана добивка		110,211	172,353
Вкупно главнина		1,620,043	1,679,757
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити	31	-	-
Разграничени грантови	32	7,942	9,985
Вкупно нетековни обврски		7,942	9,985
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	33	19,908	22,563
Краткорочни кредити	34	30,089	15,039
Тековна доспеаност на долгорочните обврски	31	-	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	33	17,012	20,492
Вкупно тековни обврски		67,010	58,094
Вкупно обврски		74,952	68,079
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		1,694,994	1,747,836

Тетекс АД - Тетово
КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември

	Белеш.	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		38,769	61,137
Усогласување за:			
Амортизација на недвижности и опрема	19	4,652	4,899
Амортизација на разграничени грантови	32	(2,043)	(2,065)
Расходи (приходи) од камати, нето	15	206	(444)
Исправка на вредност на залихи	13	815	7,256
Приходи од дивиденди	11	(6,224)	(4,592)
Удел во добивките на придружените друштва	22	(42,060)	(43,576)
Капитална (добивка) загуба од продажба на акции и материјални средства	11	(30,715)	(38,946)
Загуби од обезвреднување на вложувања		10,252	-
Исправка на вредност на побарувања	13	1,722	209
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		(24,626)	(16,122)
Побарувања од продажба		(8,905)	(3,577)
Побарувања за дадени аванси		436	(304)
Останати тековни средства и АВР		644	(119)
Залихи		16,711	17,554
Обврски од добавувачи		(2,654)	(2,737)
Останати тековни обврски и ПВР		(3,707)	661
Нето пари употребени во работењето		(22,102)	(4,644)
Платена камата (Платен)/вратен данок од добивка		(346) (986)	(58) (10,948)
Нето парични текови од оперативни активности		(23,433)	(15,651)
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи/одливи од депозити и позајмици, нето	28	49	-
Набавени вложувања во хартии од вредност	23	(652)	(1,948)
Приливи од продажба на вложувања во придружени друштва	22	17,775	-
Примени камати	15	140	541
Примени дивиденди	11	45,437	37,079
Купување на недвижности, постројки и опрема	19;20	(4,279)	(90)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	51,669	41,864
Нето парични текови од вложувачки активности		110,139	77,446
Парични текови од финансиски активности			
Купување на сопствени акции		-	-
Исплатени дивиденди и награди		(94,050)	(112,710)
Искористени (вратени) кредити, нето	31	15,050	15,000
Нето парични текови од финансиски активности		(79,000)	(97,710)
Разлики од конверзија на странски валути		(19)	(384)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		7,687	(36,299)
Парични средства на почетокот на годината	29	19,183	55,482
Парични средства на крајот од годината	29	26,870	19,183

Тетекс АД - Тетово

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви (законски и статутарни)	Разлики од преведување на странски валути	Ревалоризаи онен вишок (НПО и вложувања)	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2017	414,171	1,281,978	-	-	32,691	1,551	185,860	230,618	1,732,698
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	58,721	58,721
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-	-	(384)	-	-	(384)
Ревалоризација на недвижности вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	2,649	-	2,649
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	(384)	2,649	58,721	60,986
Трансакции со сопствениците:									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	3,121	-	-	(3,121)	-
Покривање на загуба од претходни години	-	-	-	-	(55)	-	(7)	62	-
Издвојување за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	-	(113,927)	(113,927)
Корекции од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2017	414,171	1,281,978	-	-	35,757	1,167	188,502	172,353	1,679,757

(Продолжува)

	Обични акции		Сопствени акции		Резерви (законски и статутарни)	Разлики од преведување на странски валути	Ревалоризац ионен вишок (НПО и вложувања)	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
	Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД									
Состојба на 1 јануари 2018	414,171	1,281,978	-	-	35,757	1,167	188,502	172,353	1,679,757
Сеопфатна добивка:									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	38,435	38,435
Курсни разлики од преведување	-	-	-	-	-	(19)	-	-	(19)
Движење на ревалоризација на недвижности кои се отугени	-	-	-	-	-	-	(12,434)	-	(12,434)
Движење на усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	12,699	(3,548)	9,151
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	(19)	265	34,887	35,134
Трансакции со сопствениците:									
Издвојување за резерви	-	-	-	-	2,181	-	-	(2,181)	-
Покривање на загуба од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	-	-	(94,848)	(94,848)
Корекции од претходни години	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	414,171	1,281,978	-	-	37,938	1,149	188,767	110,211	1,620,042

1. Основни податоци и дејност

Волнарскиот комбинат ТЕТЕКС АД – Тетово (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво регистрирано во Република Македонија. Седиштето на Друштвото е во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1.

Основна дејност на Друштвото опфаќа производство и продажба на текстилни производи, готова конфекција и трикотажа. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Ткаенини;
- Трикотажа;
- Конфекција;
- Трговија;
- Дирекција.

Вкупниот број на вработени во Групацијата со 31 декември 2018 година изнесува 309 вработени (2017: 395 вработени). Бројот на вработени по друштва во рамките на Групацијата е како што следува:

Име на друштвото	2018 Број	2017 Број
Тетекс АД Тетово	297	383
Тепласт ДООЕЛ	10	10
Тепром Србија	2	2
Вкупно	309	395

2. Основа за составување на консолидираните финансиски извештаи

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Консолидираните финансиски извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 43, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2. Основа за подготовка на консолидираните финансиски извештаи (Продолжение)

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

2.3. Принципи на консолидација

Консолидацијата на финансиските извештаи на друштвата е извршена на следниот начин:

- Прво, се собираат поединечно салдата на сите позиции на средствата, обврските, капиталот, од билансот на состојба на 31 декември, како и приходите и расходите, од билансот на успех;
- Второ, во целост се елиминираат салдата на побарувањата и обврските на 31 декември, кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата;
- Трето, во целост се елиминираат салдата на вложувањата на матичното друштво во зависните друштва (подружници) со состојба на 31 декември и салдото на делот од капиталот на тие друштва, кој се однесува на тие вложувања, а остатокот на капиталот, е прикажан во консолидираниот биланс на состојба како малцинско учество;
- Четврто, во целост се елиминираат приходите и расходите кои произлегуваат од трансакции меѓу друштвата во рамките на Групацијата.

2.4. Подружници

Подружници се правни лица каде што матичното друштво има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во тие друштва. Постоенето на и ефектот од поседувањето на гласачката сила се зема во предвид при одредувањето на тоа дали Друштвото има контрола над тие правни лица. Вложувањата на Друштвото во подружниците се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Подружниците се целосно консолидирани од моментот на воспоставување на контрола над истите од страна на Друштвото. Подружниците се исклучуваат од консолидација во моментот на престанок на контрола од страна на Друштвото. Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следните подружници:

	2018	2017
	% на	% на
	учество	учество
Тепласт ДООЕЛ	100.00%	100.00%
Тепром Србија	100.00%	100.00%

2. Основа за составување на консолидираните финансиски извештаи (Продолжение)

2.5. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.6. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2018 и 2017, се следните:

	2018	2017
1 ЕУР =	61.4950 МКД	61.4907 МКД
1 УСД =	53.6887 МКД	51.2722 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица (2017: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиската состојба по стапка од 10% (2017: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времи разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во неконсолидирани подружници

Вложувања во неконсолидирани подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва и истите не се консолидирани поради нивна целосна неактивност. Вложувањата во неконсолидирани подружници се евидентирани во овие финансиски извештаи според нивната набавна вредност, намалени за загуби поради обезвреднување.

3.11. Вложувања во придружени друштва

Вложувања во придружени друштва се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува значајно учество во гласачката сила (од 20% до 50%) на други друштва. Вложувањата во придружени друштва се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи на Друштвото според методот на главнина, намалени за загуби поради обезвреднување.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според /нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината односно во останатата сеопфатна добивка или загуба, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководственми проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книги како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2018 година во однос на 2017 година се следните:

	2018	2017	2018	2017
Недвижности	2.5-5 %	2.5-5 %	20-40 години	20-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Возила	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.14. Вложувања во недвижности

Недвижностите што се користат за изнајмување или за капитална апрециација или пак за двете наведени намени, и кои не се користат од страна на Друштвото во редовниот тек на активностите се класифицираат како вложувања недвижности. Друштвото го применува моделот на објективна вредност за нивно мерење после првичното признавање.

Вложувањата во недвижности се состојат од објекти во сопственост на Друштвото што се дадени под оперативен закуп. Вложувањата во недвижности првично се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги трансакционите трошоци и последователно се проценуваат на датумот на билансирање по нивната објективна вредност.

Последователните трошоци се вклучуваат во евидентираниот износ на средство само во случај кога постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се процени. Сите останати трошоци за поправка и одржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна добивка за финансиската година во која се направени.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.14. Вложувања во недвижности (Продолжение)

Моделот на објективната вредност, применет при последователното мерење се заснова на тековните пазарни цени, прилагодени, доколку е потребно, за било каква разлика во природата, локацијата или условите на одредено средство. Објективната вредност на инвестиционите недвижности го прикажува, покрај другото, приходот од изнајмување на моменталните закупи и претпоставки за исходот од идни закупи според моменталните состојби на пазарот. Објективната вредност на сличен начин дава приказ и за паричните одливи кои би можеле да се очекуваат во однос на вложувањата во недвижности.

Вложувањата во недвижности кои се пренаменуваат за понатамошна употреба како недвижности или како недвижности кои не се толку активни на пазарот продолжуваат да се признаваат по нивната објективна вредност како претпоставена набавна вредност на истите.

Промените во објективната вредност на недвижностите се признаени во како добивки од вложувања. Не се пресметува амортизација на инвестиционите недвижности.

3.15. Обезвреднување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.16. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.17. Обврски по кредити и заеми

Обврските по кредити и заеми се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.18. Разграничени грантови

Грантови се признаваат кога постои разумна сигурност дека грантовите ќе бидат примени во согласност со предложените услови. Кога грантовите се поврзани со средства, истите се признаваат како одложени приходи. Кога се прима немонетарни грантови, средствата и грантот се евидентираат по нивната номинална вредност и потоа се ослободуваат во билансот на успех за време на корисниот век на употреба на средството на систематска и рационална основа. Кога грантовите не се поврзани со средства или со исполнување на било какви услови, истите се признаваат целосно како приходи.

3.19. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.19. Капитал (Продолжение)

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. и 3.13. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.20. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

3.21. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.22. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.23. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.24. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

Нетековни средства кои се чуваат за продажба се средства кои Друштвото ги класифицира како средства кои се чуваат за продажба со оглед на намерата нивната сметководствена вредност да биде надоместена главно преку трансакција на продажба наместо преку континуирано користење.

Нетековното средство класифицирано како такво кое се чува за продажба се мери по пониската од неговата сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Друштвото треба да признае загуба поради обезвреднување на нетековни средства кои се чуваат за продажба во случај кога објективната вредност намалена за трошоците за продажба ќе ја надмине неговата сметководствена вредност.

За секое последователно зголемување на објективната вредност намалена за трошоците за продажба, Друштвото треба да признае добивка, но не над кумулативно претходно признаена загуба поради обезвреднување на таквото средство.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флуктуации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 23.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се поголем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици и депонирани средства во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2018 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е следната:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Обврски по кредити	30,089	15,039
Пари и парични еквиваленти	(26,870)	(19,183)
Нето обврски (пари)	3,219	(4,144)
Вкупен капитал	1,620,043	1,679,757
% на задолженост	0.20%	0.00%

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември 2018 и 2017 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	21,153	42,249	12,727	14,449
УСД	1	1	-	-
Други	1,994	2,925	-	-
	23,148	45,175	12,727	14,449

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2018	2017	2018	2017
ЕУР	843	935	(843)	(935)
УСД	-	-	-	-
Други	199	292	(199)	(292)
Нето Ефект	1,042	1,227	(1,042)	(1,227)

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31 декември	
	2018	2017
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Парични средства	52	51
- Побарувања од купувачи	27,161	19,978
- Останати побарувања и позајмици	259	370
- Вложувања во придружени друштва	457,044	474,715
- Вложувања расположливи за продажба	24,399	24,848
	508,915	519,962
<i>Каматносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	26,819	19,132
- Дадени депозити во банки	101	45
	26,920	19,177
	535,834	539,244
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	19,908	22,563
- Останати тековни обврски	11,549	12,524
	31,457	35,087
<i>Каматносни со фиксна камата:</i>		
- Кредити од банки	30,089	15,039
	30,089	15,039
	61,547	50,126

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 1% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 1% поени		Намалувања за 1% поени	
	2018	2017	2018	2017
Земени кредити	-	-	-	-
Дадени депозити	-	-	-	-
Нето Ефект	-	-	-	-

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	26,870	-	-	-	26,870
Купувачи	24,470	1,972	719	-	27,161
Останати побарув и позајмици.	259	-	-	-	259
Дадени депозити	-	-	101	-	101
Вложувања	-	-	-	481,443	481,443
	51,599	1,972	820	481,443	535,834
Добавувачи	9,159	10,749	-	-	19,908
Останати обврски	11,549	-	-	-	11,549
Кредити	89	-	30,000	-	30,089
	20,797	10,749	30,000	-	61,546

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност(Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2017 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	19,183	-	-	-	19,183
Купувачи	19,978	-	-	-	19,978
Останати побарув и позајмици.	150	-	150	-	150
Дадени депозити	-	-	45	-	45
Вложувања	-	-	-	499,563	499,563
	39,531	-	195	499,563	538,919
Добавувачи	9,132	13,356	-	75	22,563
Останати обврски	12,524	-	-	-	12,524
Кредити	39	-	15,000	-	15,039
	21,695	13,927	15,000	75	50,126

ТЕТЕКС АД - Тетово
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Ткаенини;
- Конфекција;
- Трикотажа;
- Трговија и гориво и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2018 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Ткаенини	Конфекција	Трикотажа	Трговија и гориво	Останато	Вкупно
Приходи од продажба	98,288	10,798	2,513	18,483	29,961	160,043
Оперативна добивка(загуба)/резултат на сегментот	(25,209)	(2,769)	(645)	(706)	26,295	(3,034)
Приходи(расходи) од финансирање						(258)
Удел во добивки (загуби) на придружени друштва						42,060
Бруто добивка						38,769
Данок од добивка						(334)
Нето добивка (загуба)						38,345
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	1,040,955	114,360	26,615	195,751	317,313	1,694,994
Вкупни обврски по сегменти	43,031	5,057	1,177	8,656	14,031	74,952
Амортизација	2,857	314	73	537	871	4,652
Инвестиции во основни средства	2,628	289	67	494	801	4,279

ТЕТЕКС АД - Тетово
БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2017 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Ткаенини	Конфекција	Трико тажа	Трговија и гориво	Останато	Вкупно
Приходи од продажба	98,871	18,089	11,688	23,435	31,196	183,279
Оперативна добивка(загуба)/резултат на сегментот	(18,690)	(3,419)	(2,209)	5,611	35,413	16,705
Приходи(расходи) од финансирање						856
Удел во добивки (загуби) на придружени друштва						<u>43,576</u>
Бруто добивка						61,137
Данок од добивка						<u>(2,416)</u>
Нето добивка (загуба)						<u>58,721</u>
Други информации						
Вкупни средства по сегменти	942,881	172,505	111,462	223,487	297,500	1,747,835
Вкупни обврски по сегменти	36,725	6,719	4,341	8,705	11,588	68,079
Амортизација	2,643	484	312	626	834	4,899
Инвестиции во основни средства	49	9	6	12	15	90

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2018	2017
Република Македонија	66,919	73,867
Евروزона	93,124	109,412
САД	-	-
Други земји	-	-
Вкупно	160,043	183,279

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2018	2017
Република Македонија	1,676,900	1,720,692
Евروزона	18,094	27,144
САД	-	-
Други земји	-	-
Вкупно	1,694,994	1,747,835

Вкупни инвестиции во:	2018	2017
Република Македонија	4,279	90
Евروزона	-	-
САД	-	-
Други земји	-	-
Вкупно	4,279	90

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход од продажба) за 2018 година:

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Watex Schutz	25.31%	40,513
Domoteks	23.81%	38,118

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход од продажба) за 2017 година:

Купувач	% на учество во приходи	Износ на приходи
Watex Schutz	23.43%	42,952
Domoteks	21.44%	39,299

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
а) Анализа по пазари		
Продажба на домашен пазар	66,919	73,867
Продажба на странски пазар	93,124	109,412
Вкупно приходи од продажба	160,043	183,279
б) Анализа по видови		
Продажба на ткаенини	10,798	18,089
Продажба на конфекција	98,288	98,871
Продажба на трикотажа	2,513	11,688
Продажба на трговски стоки	18,483	23,435
Останато	29,961	31,196
Вкупно приходи од продажба	160,043	183,279

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Залихи на почетокот на годината	261,778	273,096
Производни трошоци во тек на година	118,887	134,502
Кусоци (вишоци) по попис	2	(10)
Исправка на вредноста на залихи	18,456	1,104
Залихи на крајот на годината	(272,556)	(261,768)
Трошоци на продадени производи	126,567	146,924
Набавна вредност на продадени стоки	16,927	20,992
Вкупно трошоци на продадени производи и стоки	143,494	167,916

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Капитална добивка (загуба) од продажба на материјални средства	33,458	39,564
Приходи од наемнина	30,374	34,359
Приходи од отпис на обврски и вишоци	1	14
Приходи од продажба на материјали	5,637	4,536
Приходи од амортизација на грантови (Бел.32)	2,043	2,065
Останати	6,957	11,350
Вкупно останати оперативни приходи	78,470	91,888

11. ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ВЛОЖУВАЊА

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Приходи од проценка на вложувања во недвижности	-	27
Дивиденди од вложувања расположливи за продажба	6,224	4,592
Добивка (загуба) од стекнување/отуѓување на подружница	-	-
Капитална добивка (загуба) од продажба на акции	(2,743)	-
Загуби од обезвреднување на вложувања	(10,252)	-
Вкупно добивки (загуби) од вложувања	(6,771)	4,619

12. АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРОДАЖНИ РАСХОДИ

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Плати на административни работници	31,129	31,490
Трошоци за надоместоци на вработените	9,605	5,837
Трошоци за службени патувања	319	371
Трошоци за маркетинг и пропаганда	443	977
Набавна вредност на продадени материјали	3,709	3,247
Потрошена енергија	9,620	5,268
Трошоци за телефони	1,865	2,716
Премии за осигурување	3,401	4,441
Банкарски провизии	737	1,088
Останати	25,639	31,290
Вкупно	86,466	86,725

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Исправка на вредност на залихи (бел.24)	815	7,256
Отпис и исправка на побарувања	1,722	209
Отпис и исправка на вложувања (бел. 21)	-	-
Казни, пенали и судски решенија	224	11
Кусоци	411	417
Останати општи расходи	1,643	547
Вкупно останати оперативни расходи	4,815	8,440

14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Бруто плати на вработени	90,153	93,675
Трошоци за надоместоци на вработените	9,649	6,975
Вкупно трошоци за вработени	99,802	100,650

15. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Приходи по основ на камати	140	541
Приходи по основ на курсни разлики	701	1,690
	841	2,231
Расходи за камати од кредити	(346)	(97)
Курсни разлики	(752)	(1,277)
	(1,098)	(1,374)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(258)	856

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Добивка (загуба) за годината	38,769	61,137
Елиминации/корекции од консолидација	(2,847)	(11,089)
Ослободување на добивката пред оданочување	555	(4,001)
Непризнаени расходи:		
Осигурување на лица	2,585	3,394
Отпис и исправка на побарувања	1,722	3,484
Репрезентација и спонзорства	150	387
Надоместоци на Одбор на директори	5,252	6,599
Парични и даночни казни, пенали	224	22
Други надомести на вработените	30	44
Кало,растур,крш и расипување	401	413
Ненаплатени побарувања од даден заем	-	-
Расходи кои не се поврзани со дејноста	1,932	850
Останати	-	-
Даночна основа	48,773	61,240
Намалување на даночната основа		
Дивиденди, оданочени кај исплатувачот	(45,437)	(37,079)
Даночна основа по намалување	24,161	66,393
Пресметан данок од добивка од 10% (2017: 10%)	334	2,416
Други ослободувања	-	-
Данок од добивка	334	2,416
Добивка (Загуба) пред оданочување	38,769	61,137
Ефективна даночна стапка	0.86%	3.95%

17. ЗАРАБОТУВАЧКА (ЗАГУБА) ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната заработувачка по акција се како што следува:

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Нето добивка (загуба) расположива на акционерите	38,435	58,721
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
Корегирана Нето добивка (загуба)	38,435	58,721
	број на акции	
	2018	2017
<i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	414,171	414,171
Откупени сопствени акции во претходни години	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	414,171	414,171
Основна заработувачка по акција (во МКД)	93	142

18. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2018 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери има издвоено дел за дивиденди на обичните акции во износ од 92,775 илјади МКД (2017: 110,963 илјади МКД).

19. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2018 година се следните:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Вложувања во туѓи објекти (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари	1,025,602	727,443	7,087	-	1,760,132
Набавки	3,444		-	835	4,279
Пренос од инвестиции во тек	-	835	-	(835)	-
Расход и продажби	(5,253)	(138,701)	-	-	(143,954)
Усогласување	-	-	-	-	-
Пренос во вложувања	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	1,023,793	589,577	7,087	-	1,620,457
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари	934,141	716,141	7,087	-	1,657,369
Амортизација	2,002	2,650	-	-	4,652
Пренос	-	-	-	-	-
Расход и продажби	(2,256)	(138,647)	-	-	(140,903)
Усогласување	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	933,887	580,144	7,087	-	1,521,118
Нето вредност на:					
31.12.2018 година	89,906	9,433	-	-	99,339
31.12.2017 година	91,461	11,302	-	-	102,763

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има заложено дел од својот недвижен имот (згради и земјиште) како обезбедување за рамковниот кредит лимит од ТТК Банка АД Скопје (белешка 34а).

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

20. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Вложувањата во недвижности се состојат од недвижности дадени под оперативен наем на трети лица, како и недвижности кои се чуваат за зголемување на вредноста и се со недефинирана идна употреба. Истите се состојат од следните недвижности:

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Погон - производна хала	19,723	47,317
Зграда - ТТК банка	98,673	98,673
Зграда - ТТК банка Аеродром	14,803	14,803
Погон-тетекс Јарн	256,677	256,677
Магацин-Европа Шар	7,923	7,923
Трикотажа - Етко фешн	10,302	10,302
Фабрика за кебиња - Прима Медикал	34,190	34,190
Објекти на Тепласт	6,067	6,067
Објект Попова Шапка	25,162	25,162
	473,520	501,114

Движење во текот на годината:

Состојба на 1 јануари	501,114	501,087
Пренос во средства наменети за продажба	-	-
Набавки	-	-
Продажби	(27,594)	-
Зголемување на објективната вредност, нето	-	27
Состојба на 31 декември	473,520	501,114

Со состојба на 31 декември 2018 година, дел од вложувањата во недвижности со сметководствена вредност од 34,190 илјади МКД се заложени како обезбедување за искористените кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална Банка банка АД Скопје (Белешка 35а).

Во текот на 2017 година извршена е проценка на вложувањата во недвижности и евидентирани е нето приход од 27 илјади МКД.

Во текот на 2018 година извршена е продажба на вложувањата во недвижности погон - производна хала во износ од 27,594 илјади МКД.

21. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕКОНСОЛИДИРАНИ ПОДРУЖНИЦИ

Во текот на 2013 година, вложувањето во друштвото Авиотекс ДООЕЛ е целосно отпишано со оглед дека истото не е активно и не поднесува и составува годишна сметка и финансиски извештаи.

22. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

	<u>дејност</u>	<u>% на учество</u>	<u>2018 (000) МКД</u>	<u>2017 (000) МКД</u>
ТТК Банка АД	банкарство	41.53%	457,045	474,715
Тетекс Јарн ДОО-во стечај	текстил		-	-
			457,045	474,715
Исправка на вредноста			-	-
Вкупно вложувања во придружени друштва			457,045	474,715

Во текот на 2018 година продадени се 18,060 акции издадени од ТТК банка АД Скопје за продажна вредност од 17,775 илјади МКД при што е реализирана капитална загуба во износ од 2,743 илјади МКД.

Движење во текот на годината:

Состојба на 1 јануари	474,716	463,627
Удел во добивки и загубите на придружените друштва	42,060	43,576
Примени дивиденди	(39,213)	(32,487)
Продажба	(20,518)	-
Состојба на 31 декември	457,045	474,716

23. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	<u>2018 (000) МКД</u>	<u>2017 (000) МКД</u>
Вложувања во:		
Акции на котирани домашни друштва	11,005	11,454
Акции на некотирани домашни друштва	9,529	9,529
Удел во Петрол гас ДОО	3,865	3,865
Вкупно	24,399	24,848

Движење во текот на годината:

Состојба на 1 јануари	24,848	20,251
Зголемувања на вложувања	652	1,948
Промени на објективната вредност	(1,101)	2,649
Состојба на 31 декември	24,399	24,848

домашни котирани или некотирани друштва. Вложувањата во котирани друштва се мерени според нивната објективна вредност која е последната пазарна цена на датумот на билансот

Како резултат на извршеното мерење на објективната вредност на овие вложувања извршено е нето зголемување на вредноста на вложувањата во износ од 600 илјади МКД (2017: зголемување од 2,649 илјади МКД) кои се признаени како нереализирани добивки/загуби од вложувања во рамките на главнината и сеопфатната добивка на Друштвото. Кумулативните нереализирани добивки и загуби од вложувањата се признаени исто така во рамките на главнината на Друштвото.

Во текот на 2018 година добиена е дивиденда во износ од 4,948 илјади МКД од друштвото Петролгас ДОО Тетово (2017: 4,339 илјади МКД).

24. ЗАЛИХИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Материјали	194,922	203,036
Резервни делови	27,578	27,611
Ситен инвентар и амбалажа	110	99
Недовршено производство	16,623	14,916
Готови производи	320,531	329,918
Трговски стоки	69,209	74,686
	628,972	650,265
Минус: Исправка на вредноста на залихите	(218,227)	(221,994)
Вкупно залихи	410,745	428,271

25. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Купувачи во земјата	25,400	10,245
Купувачи во странство	18,094	27,144
Поврзани субјекти (бел 35)	-	209
	43,494	37,598
Минус: Исправка на вредноста на сомнителни побарувања	(16,334)	(17,620)
Вкупно побарувања од продажба	27,161	19,978
Структура на побарувања по доспеаност:		
Недоспеани	27,057	17,232
Доспеани до 30 дена	198	375
Доспеани до 90 дена	330	1,837
Доспеани над 90 дена	15,909	18,154
Исправка на сомнителни побарувања	(16,334)	(17,620)
Вкупно побарувања од продажба	27,160	19,978
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	17,620	22,907
Нови сомнителни побарувања		
Наплати на сомнителни побарувања	-	-
Отписи	(1,286)	(5,287)
Состојба на 31 декември	16,334	17,620

26. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Дадени аванси на добавувачи во земјата	-	-
Дадени аванси на добавувачи во странство	-	436
Вкупно побарувања за дадени аванси	-	436

27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Побарувања за данок од добивка	4,189	4,108
Побарување за ДДВ и други даноци	438	703
Побарувања од вработените	259	370
Однапред платени трошоци	584	852
Однапред пресметани трошоци за амортизација	11,373	11,373
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	16,843	17,406

28. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ И ПОЗАЈМИЦИ

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Депозити во банки орочени од 3 месеци до 1 година	45	45
Дадени краткорочни позајмици на други	56	105
Останати побарувања	-	-
Вкупно парични средства	101	150

29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	10,131	7,864
Денарски благајни	52	51
Девизни сметки	13,908	9,284
Девизни благајни	-	-
Останати парични средства	2,780	1,984
Депозити во банки орочени до 3 месеци	-	-
Вкупно парични средства	26,870	19,183

Орочените средства во банки се состојат од депозити во ТТК Банка АД Скопје со доспевање во период до максимум 3 месеци и каматни стапки кои се движат до 1.9% годишно .

30. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	<u>2018</u> <u>акции</u>	<u>2017</u> <u>акции</u>	<u>2018</u> <u>(000) МКД</u>	<u>2017</u> <u>(000) МКД</u>
Обични акции	414,171	414,171	1,281,978	1,281,978
Сопствени акции	-	-	-	-
Вкупно	<u>414,171</u>	<u>414,171</u>	<u>1,281,978</u>	<u>1,281,978</u>

Акционерскиот капитал на Друштвото во целост се состои од одобрени, издадени и целосно уплатени 414,171 обични акции со вкупна номинална вредност во износ од 20,874,218 ЕУР или 1,281,978 илјади МКД. Номиналната вредност на една акција изнесува 50.4 ЕУР (3,095.2899 МКД).

Акционери со сопственост над 5% од издадени акции со право на глас со состојба на ден 31 декември 2018 година според евиденцијата на ЦДХВ се следните:

Акционери:	<u>31 декември 2018 година</u>	
	<u>Број на</u> <u>акции</u>	<u>% на</u> <u>Учество</u>
Глигорие Гоговски	52,832	12.76%

31. КРЕДИТИ

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Кредит од:		
ТТК Банка АД Скопје	(a) 30,089	15,039
Вкупно	30,089	15,039
Минус: тековна доспеаност на долгорочни кредити	-	-
Нето кредити	30,089	15,039

(a) Договор за краткорочен кредит склучен на 01.12.2017 година и Анекс бр.1 од 28.11.2018 година во износ од 30,000 илјади МКД од кој е искористен износ од 30,000 илјади МКД со рок на враќање од 12 месеци и фиксна камата од 3.5% годишно. Кредитот е обезбеден со залог на имот и меница од Друштвото.

Доспевањето на кредити и заемите е како што следува:

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
Во рок од една година	30,089	15,039
Во рок над една до пет години	-	-
Над 5 години	-	-
	30,089	15,039

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	2018	2017
	(000) МКД	(000) МКД
ЕУР	-	-
ЦХФ	-	-
МКД	30,089	15,039
	30,089	15,039

32. РАЗГРАНИЧЕНИ ГРАНТОВИ

Салдото на раграничени грантови се состои од добиени помошти во вид на грант од следните институции:

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Министерство за економија на Холандија (Проект: Пријателска околина - енергија за Тетекс)	6,707	8,693
Влада на Норвешка (Проект: Воведување и зајакнување на Европските стандарди за заштита при работа во текстилната индустрија)	1,235	1,292
	7,942	9,985
<i>Промени во текот на годината:</i>		
Состојба на 1 јануари	9,985	12,028
Нови грантови	-	-
Ослободување на приходи (белешка 10)	(2,043)	(2,043)
Состојба на 31 декември	7,942	9,985

33. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Добавувачи во земјата	7,165	8,268
Добавувачи во странство	12,727	14,269
Обврски спрема поврзани субјекти (Бел 35)	17	25
	19,908	22,563
Обврски за примени аванси	2,720	5,815
Обврски спрема вработените за нето плати	4,797	5,838
Обврски спрема државата за давачки од плати	2,170	2,647
Обврски за ДДВ	2,743	1,582
Обврски за данок од добивка	0	571
Обврски за дивиденди	3,994	3,196
Обврски за камати	-	-
Други	589	844
	17,012	20,492
Вкупно	36,921	43,055

34. POTENCIJALNI OBVRSKI

a) Dadeni hipoteki na svojot imot

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

Hipotekaren doveritel	Objekt/Imot	Obezbeduvawe za:
Комерцијална Банка АД Скопје - во постапка на бришење во Катастар	Фабрика за кебиња	Кредитна рамка во вкупен износ од 2,300,000 ЕУР
ТТК Банка АД Скопје	Згради и земјиште	Кредитни рамки во вкупен износ од 17,000,000 МКД за Друштвото и 373,800 ЕУР за други друштва

b) Sudski sporovi

Друштвото се јавува како тужена страна во судски спор покренат во 2015 година од страна на едно физичко лице по основ на барање за ништовност на Одлука на Одборот на Директори на Тетекс АД Тетово за ништовност на упис на промени во Централен регистар на РМ во вредност од 39,315 илјади МКД, кој спор е правосилно решен во 2015, но од друга страна Друштвото има поведено постапка за ревизија пред Врховниот Суд на РМ, спор за надомест на штета во вредност од 3,558 илјади МКД. Постапките за овие судски спорови се во тек.

v) Bankarski garancii i garancii za drugi

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има искористено банкарски гаранции издадени од ТТК Банка АД Скопје во вкупен износ од 13,057 илјади МКД (2017: 14,068 илјади МКД) заради обезбедување на плаќање на царински долг и обезбедување на долг.

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има дадено хипотека на дел од својот имот за други друштва во корист на ТТК банка АД Скопје во износ од 95,000 ЕУР и 3,800,000 мкд (2017: 373,800 ЕУР) согласно одлуки на Одбор на директори. Овие хипотеки се по основ на продаден имот на Друштвото за кои постапката на пренос во катастарот се уште не е завршена.

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во текот на своето работење Друштвото има трансакции со своите придружени друштва кои претставуваат поврзани субјекти за Друштвото. Салдата на побарувањата, обврски како и остварените приходи и расходи со овие поврзани друштва се како што следува:

	Побарувања	Обврски	31 декември 2018 година	
			Приходи	Расходи
Придружени друштва:				
ТТК Банка АД	208	16	11,761	-
ТТК Банка АД-депозити и кредити	23,614	30,089	-	406
Тетекс Јарн ДОО во стечај	-	-	-	-
	23,822	30,105	11,761	406
Вкупно	23,822	30,105	11,761	406
	Побарувања	Обврски	31 декември 2017 година	
			Приходи	Расходи
Придружени друштва:				
ТТК Банка АД	209	25	13,344	191
ТТК Банка АД-депозити и кредити	18,413	15,039	509	521
Тетекс Јарн ДОО во стечај	-	-	-	-
	18,622	15,064	13,853	712
Вкупно	18,622	15,064	13,853	712

Во 2018 година најголем дел од приходите со придружените друштва произлегуваат од приходи по основ на наемнини во износ од 10,973 илјади МКД (2017:13,344 илјади МКД) .

36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По датумот на составување на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во финансиските извештаи.

Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Консолидираната Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Консолидираната Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Консолидирана Годишна сметка за 2018 година

- Консолидиран Биланс на состојба
- Консолидиран Биланс на успех
- Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за 2018 година